



РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ПРОПОЗИЦИИ ЗА КУП НАТПРЕВАРИ

ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2021/2022



Врз основа на член 34 од Статутот на Ракометна Федерација на Македонија по предлог на Комесарот за натпреварување согласно член 2 од Пропозициите за Супер Машка Лига, Прва Машка Лига и Женска Лига за натпреварувачка сезона 2021/2022, Управниот Одбор на ден 19.10.2021 година ги донесе следните:

ПРОПОЗИЦИИ ЗА КУП НАТПРЕВАРИ

ЧЛЕН 1

Ракометниот Куп на Македонија е традиционално натпреварување во ракомет, во кој задолжително учествуваат сите ракометни клубови во Македонија кои се натпреваруваат во Супер Машка Ракометна лига, Женска Ракометна Лига и Прва Машка Ракометна Лига, согласно Член 2 од Пропозициите за натпреварување во, Супер Машка ракометна лига, Женска Ракометна Лига и Првата Машка Ракометна Лига за натпреварувачката сезона **2021/2022** година.

Право на настап во Куп натпреварите и Супер куп за сезона **2021/2022** година имаат сите ракометари-ки, кои имаат право на настап на Првенствените натпревари.

Екипите кои се надвор од системот на натпреварувањето во **2021/2022** година, можат да пријават учество во КУП натпреварувањето само доколку поседуваат Решение за вршење Дејност Спорт издадено од Агенцијата за Млади и Спорт.

ЧЛЕН 2

Учесници во машкиот Куп се:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. РК Вардар 1961 | 17. РК Астраион Хендбол |
| 2. РК Еурофарм Пелистер | 18. РК Шампион |
| 3. РК Пролет 62 | 19. РК Драчево |
| 4. РК Металург | 20. РК Аеродром |
| 5. РК Бутел Скопје | 21. РК Металург РА |
| 6. ГРК Охрид | 22. РК Вардар Неготино |
| 7. РК Еурофарм Пелистер 2 | 23. МРК Куманово |



- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 8. РК Струга | 24. РК Јехона |
| 9. РК Радовиш | 25. РК Преспа 2015 |
| 10. РК Прилеп | 26. РК Текстилец |
| 11. РК Тиквеш 2014 | 27. ГРК Борец |
| 12. РК Скопје 2020 | 28. РК Македонија Ѓ.П |
| 13. РК Голден Арт | 29. РК Партизан 2016 Спорт |
| 14. РК Работнички | 30. РК Кичево 2020 |
| 15. РК Јуниор К.В. | 31. РК Алколоид |
| 16. РК Младост 1977 | |

ЧЛЕН 3

Во Куп натпреварувањето учествуваат вкупно **31** екипи: **12** екипи од Супер Машка Лига и **19** екипи од Прва Машка Лига. Екипата на РК Варадар 1961 како победник на купот 2020/2021 ќе биде слободна во елиминационото коло и ќе се вклучи во натпреварувањето во групна фаза и ќе биде сместена во 1-виот шешир.

Екипите ќе бидат сместени во два сада.

Во првиот сад ќе бидат екипите од број 2 до број 16 екипи по табела од сезона 2020/2021 а во вториот ќе бидат екипите од 17-31 позиција. Ќе се игра еден натпревар помеѓу екипите од сад 1 и екипите од сад 2. Паровите ќе бидат одредени со жребање. Домаќин на натпреварот ќе биде екипата со извлечен број еден (1) во ждребањето. Победниците од натпреварите ќе се пласираат во **1/16** финале.

ЧЛЕН 4

Екипите победници во елиминационите натпревари ќе бидат поделени во 4 сада за ждребање во 1/16 финале (групната фаза) според листата во Пропозициите за КУП натпреварувањето за 2021/2022 година која е направена според пласманот на екипите на полусезона за 2021/2022 година.

Во првиот сад ќе бидат првите четири екипи според листата во Пропозициите за КУП натпреварување 2021/2022 (во случај да не се пласира некоја од овие екипи тогаш нејзиното место/а го завзема/ат најдобро пласираната екипи од листата од Пропозиции за КУП натпреварување 2021/2022).



Во вториот, третиот и четвртиот сад ќе бидат поделени екипите победнички во елиминационите натпревари редоследно според листата на екипи од Пропозициите за КУП натпреварувањето 2021/2022.

Екипите кои ќе се пласираат во **1/16** финале ќе бидат поделени во 4 групи: А, Б, В и Г група.

Групите се формираат со жребање на екипите од секој сад по една екипа во група.

ЧЛЕН 5

Во групите ќе игра по еден полуфинален натпревар помеѓу екипите позиционирани во група 1/4 и 2/3 според ждребот (Бергер).

Победниците од овие натпревари ќе играат финален натпревар.

Домаќини на овие натпревари ќе бидат екипите со помал број при ждребањето. Финалниот натпревар ќе се игра наредниот ден или во прва наредна слободна среда. Во случај да има организатор на групата тогаш полуфиналните натпревари се играат во ист ден претпладне, а финалниот натпревар попладне. Организаторот го задржува правото за промена на распоредот на натпреварите. Победниците од финалниот натпревар по групи се пласираат на Ф-4 турнирот. На Ф-4 ќе се играат еден полуфинален натпревар помеѓу екипите позиционирани според ждребот 1/4 и 2/3 (Бергер). Победниците од овие полуфинални натпревари ќе играат во финалето на Купот. Победникот од овој натпревар е освојувач на Купот 2021/2022.

Победникот на Купот и победникот во Супер Лига Мажи 2021/2022 ќе играат СУПЕР КУП.

Во случај да победник на Купот и Супер Лига Мажи е иста екипа тогаш во Супер Купот ќе играат победникот на Супер Лига Мажи и финалистот на Купот.

ЧЛЕН 6

Во Купот во Женска конкуренција ќе се натпреваруваат 15 екипи.

Екипите ќе бидат поделени во 4 (четири) шешири. Шеширите 1,2,3, ќе имаат по 4 екипи, а шеширот 4 ќе има 3 екипи.



Првите 4 екипи од првенството 2020/2021 ќе бидат носители на групи и ќе бидат сместени во првиот шешир.

Во вториот шешир ќе бидат сместени екипите од 5-8 место од сезона 2020/2021

Во третиот шешир ќе бидат сместени екипите од 9-12 место од сезона 2020/2021

Во четвртиот шешир ќе бидат сместени екипите од 13 место од сезона 2020/2021 и ново пријавените екипи.

Прв шешир носители:

1.ЖРК Куманово

2.ЖРК Вардар

3.ЖРК Металург

4.ЖРК Чаир

Втор шешир:

5.РК Деспина

6.ЖРК Стружанка

7.ЖРК Спартак

8.ЖРК Гевгелија

Трет шешир:

9.ЖРК Овче Поле СУ

10.ЖРК Пелистер 2012

11.РК Шампион

12.Ѓорче Петров-ЖРК

Четврт шешир:

13.РК Кузман Вардар

14.ЖРК Астибо

15.ЖРК Феникс АМС

Екипите ќе бидат поделени во 4 (четири) групи А, Б, В и Г. Групите А, Б и В ќе имаат по 4 (четири) екипи, а групата Г ќе има 3 (три) екипи. Групите се формираат со жребање на екипите од секој сад по една екипа во група.

ЧЛЕН 7

Во групите А,Б, и В ќе се играат два полуфинални натпревари по систем 1/4 и 2/3 (Бергер), победниците од полуфиналните натпревари ќе играат во финале а во група Г ќе се игра еден полуфинален натпревар помеѓу екипите кој ќе бидат извлечени со ренден број 2 и 3 а број 1 ќе биде слободен и ќе игра финален натпревар со екипата



победник од полуфиналниот натпревар. Победниците од финалните натпревари ќе играат на Ф-4.

Домаќини на овие натпревари ќе бидат екипите со помал број при жребањето. Финалниот натпревар ќе се игра наредниот ден или во прва наредна слободна среда. Во случај да има организатор на групата тогаш полуфиналните натпревари се играат во ист ден претпладне, а финалниот натпревар попладне. Организаторот го задржува правото за промена на распоредот на натпреварите.

Полуфиналните парови во Ф-4 се формираат со ждребање и ќе се игра 1/4 и 2/3 (Бергер). Победниците од полуфиналните натпревари ќе играат во финалето на Купот. Победникот во финалето е освојувач на Купот.

ЧЛЕН 8

Организаторот ги сноси сите трошоците за целокупната организација на натпреварите и тоа:

- Спортска сала
- Трошоците за организација.
- Трошоци за службени лица на натпреварите.

Екипите сами ги сносат трошоците за хотел-сместување и патните трошоци.

ЧЛЕН 9

За сите натпревари од Купот машка и женска конкуренција ќе се води електронски записник и домаќинот/организаторот е обврзан да има **LIVE STREAM**.

ЧЛЕН 10

Сите натпревари се играат по правила на ракометната игра (ИХФ). Во случај на нерешен резултат се пристапува директно кон изведување на седмерци.

Седмерците се изведуваат на начин опишан во правилата на ракометна игра (ИХФ), Правило 2 (коментар).



РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
MAZEDONISCHE HANDBALL FEDERATION
MACEDONIAN HANDBALL FEDERATION



ЧЛЕН 11

За споведување на Пропозициите важат и одредбите односно актите на Регистрациониот Правлиник, Дисциплинскиот Правлник, Правилата на ракометната игра, Правлиник за организација и спороведување на ракометни натпревари, нормативните акти на РФМ, Законот за спорт и позитивните законски прописи.

Ракометна Федерација на Македонија

Комесар за натпревари

Славе Николов